

ПОВИК ЗА ТУТОРИ

Во рамките на проектот:

„Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високо образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиран од Европска Унија

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија.

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: **„Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“**, објавува повик за ТУТОРИ кои ќе одржуваат таторски часови за одреден наставен предмет за студенти Роми на додипломски студии на државните и приватните универзитети во Република Северна Македонија.

Опис на активноста таторство

Таторството е дополнителна академска помош и поддршка за студентите Роми преку одржување на индивидуални часови на таторот и студентот за одреден наставен предмет за договорени наставни содржини, во договорени датуми, времетраење и место на одржување. Целта на таторството е поуспешно совладување на наставните содржини и зголемување на можностите за успешно подготвување и полагање на одреден/и колоквиуми/испити. За еден наставен предмет може да се одржат околу 20 таторски часови (кредити). Пријавените татори ќе бидат регистрирани во базата на татори за академската 2018/2019 година и ќе бидат понудени за таторски ангажман во текот на академската 2018/2019 година само доколку студентите Роми во нивното барање за таторство не предложат татор или нивниот предложен татор не ги исполнува условите за татор.

Работни задачи и надоместок на таторот

Сите ангажирани татори кои ќе одржуваат таторски часови ќе треба:

- да подготват план на таторски часови во соработка со студентот;
- да реализираат таторски часови според планот;
- да подготват и достават извештаи за реализираните таторски часови.

***Ангажираните татори ќе склучат договор за авторско дело во кое ќе се регулираат работните задачи на таторот и висината на авторски надоместок. По исполнувањето на работните задачи таторите ќе добијат авторски надоместок за вкупниот број на одржани таторски часови. Висината на авторски надоместок за еден таторски час во времетраење од 60 минути изнесува шест евра во денарска противвредност.

Документи за пријавување за татор

За пријавување за татор треба да се достават следните документи:

- електронска пријава за татор (<https://forms.gle/8hJNbd9zshomG31H8>)
- документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование;
- уверение за положени испити, само за лицата кои имаат завршено I циклус на студии.

Начин на пријавување за татор

- да се кликне на електронската пријава, да се пополни и испрати;
- да се прати документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование или уверение за положени испити, само за лицата кои имаат завршено I циклус на студии, на следната е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk со **назнака пријавување за татор, високо образование, академска 2018-19.**

Краен рок за пријавување

Пријавувањето за татор во база на татори е отворено во текот на академската 2018/19 година, најдоцна до 10 Мај 2019.

Дополнителни информации за повикот за татори можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје, или на тел: 076/233-698, секој работен ден од 10.00 до 18.00 часот или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk